

Врз основа на член 48 став (5) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија” бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15 и 23/16 ), министерот за финансии донесе

**ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ НА СТРАНСКО ДИПЛОМАТСКО ИЛИ КОНЗУЛАРНО ПРЕТСТАВНИШТВО И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ НА ШЕФОТ, ЧЛЕНОВИТЕ НА ДИПЛОМАТСКИОТ ПЕРСОНАЛ И КОНЗУЛАРНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ НА СТРАНСКОТО ДИПЛОМАТСКОТО ИЛИ КОНЗУЛАРНОТО ПРЕТСТАВНИШТВО КАКО И НА НИВНИТЕ БРАЧНИ ДРУГАРИ**

Службен весник на РМ, бр. 110 од 9.06.2016 година

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за враќање на данокот на додадена вредност на странско дипломатско или конзуларно претставништво за набавки на добра или користење на услуги за службени потреби и за формата и содржината на барањето за враќање на данокот на додадена вредност на шефот, членовите на дипломатскиот персонал и конзуларните функционери на странското дипломатско или конзуларно претставништво како и на нивните брачни другари доколку овие лица стекнале добра или користеле услуги за лични потреби или за потреби на членовите на семејствата кои ги сочинуваат нивните домаќинства.

**Член 2**

Барањето за враќање на данокот на додадена вредност на странско дипломатско или конзуларно претставништво, се поднесува на образец ДДВ-13 на хартија во бела боја во А4 формат. Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник.

**Член 3**

Барањето за враќање на данокот на додадена вредност на шефот, членовите на дипломатскиот персонал и конзуларните функционери на странското дипломатско или конзуларно претставништво како и на нивните брачни другари, се поднесува на образец ДДВ-13/а на хартија во бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник.

**Член 4**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на член 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/16).

Бр. 20-3075/4

3 мај 2016 година

Скопје

Министер за финансии,  
**Зоран Ставрески, с.р**